

XII КОНГРЕС НА ГЕОЛОЗИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

„ГЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИТЕ
СУРОВИНИ ВО УСЛОВИ НА ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА
И НИВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈАТА“



КНИГА III

РУДНИ НАОГАЛИШТА
ГЕОХЕМИЈА, МЕТАЛОГЕНИЈА
И ЕКОНОМСКА ГЕОЛОГИЈА

Охрид, 1990 година

НОВ ТИП БИЗМУТОВА МИНЕРАЛИЗАЦИЈА ЗА НАОГАЛИШТЕТО
"САСА", ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

М. Александров¹

С. Манков²

Т. Серафимовски³

В О В Е Д

Рудното наогалиште "Саса" представува едно од најголемите спрено-оловни - цинкови наогалиште во Европа. Од досега спроведените научни проучувана се добиени јасни сознанија поврзани за геолошката градба, минералниот состав и општата квантитативна распределба на главните и придржните елементи во рудите (Barič, 1961; Пенчевски 1962; Богојевски 1962а, 1962б и 1967; Александров 1975, 1979, 1985; Arseniević - po Divljan 1975; Denkovski 1975 god.).

Присуството на близмутот во наогалиштето "Саса" за прв пат е регистрирано и описано од Arseniević 1975 год. кој ја дава неговата основна приврзаност за галенинот, без да ја разјаснува формата на присуство.

Спрема податоците хемиските и атомско - апсорционите анализи на експлоатираната руда, содржината на близмутот варира во многу широки граници од 57 - 85 gr/t во концентратите од 500 gr/t до 815 gr/t (за оловен) и од 350 gr/t до 480 gr/t (за колективен) а во мономинералните проби од галенин, свалерит и халкопирит соодветно од 10 gr/t до 21,6 gr/t, од 10 gr/t до 70 gr/t и од 126 gr/t до 726 gr/t. Тие големи варијации во содржината на близмут даваат можност да се заклучи дека тој образува сопствени минерали.

При деталното минералошко картирање на централниот дел на "Свиња Река" (хор. 1126m.) утврдивме макроскопски видлива близмутова минерализација. Спроведените лабараториски испитувања - рудномикроскопски во одбiena светлина, квантитативни ренгеноспектрални микроанализи, набљудувањата во режим "COMPO", во секундарни електрони и X - зраци и ренгеноструктурните анализи, покажаа дека близмутовата минерализација е представена од минералите близмутин, бернит, крупкант и самороден близмут.

-
1. Геолошка служба при рудници "Саса", М.Каменица С.Р.Македонија
 2. ВИШ Рударско - геолошки институт, Софија Н.Р.Бугарија
 3. Рударско - геолошки факултет Штип, С.Р.Македонија

Сите тие представуваат нови минерали за наобалиштето, а крупкайт и беритот нови минерали за С.Р.Македонија.

**Парагенетска припадност и распространетост
на близмутовите минерали**

Сите докажани близмутови минерали во наобалиштето градат самостална минерална парагенеза, а во која халкопиритот представува главен минерал. Заедно со него идат изначајни количини на пиротин. Вра основа на спроведените испитувања во одбиена светлина под микроскоп и набљудувањата во режим (COMPO) со сканир електронски микроскоп, кој влегува во комплет на микросонда superprobe - 733 JEOL (Јапонија) а установен следниот редослед во одлагањето на минералите во таа парагенеза: кварц - халкопирит - свалерит - пиротин - берит - крупкайт - близмутин - самороден близмут - калцит. Истакнатиот минерален редослед покажува дека почетокот на таа парагенеза е поврзана со хидротермални раствори, кои се карактеризираат со висок сулфурен потенцијал со значајни количини на бакар. Тоа доведува до одлагање на халкопиритот како основен минерал. Малку покасно се намалува сулфурниот потенцијал и се одлага пиротинот. Тогаш останатите незначајни количества на бакар, заедно со близмутот и сулфурот учествуваат во составот на близмутовите минерали со содржина на бакар од 5,74 до 9,18 % како крукайт и беринит. После тоа растворите постапнуваат монометалоносни со сеуште зголемен сулфурен потенцијал, од кои се одлага близмутин, а после него хидротермалните раствори се карактеризираат со потполно отсуство на сулфур и од тој момент започнува масовно и активно кородирање на сите одложени минерали до тој момент, што доведува до стварање на самороден близмут.

Комплетната близмутска парагенеза е логично да оиде одбележана како кварц - близмутин - халкопиритова. Просторно се наоѓа на околу 500 м. југоисточно од големото тело на терциерниот магматизам во Црвена Река

* Во исто време со крупкайтот од наобалиштето "Саса" беше докажан од нас крупкайт и во наобалиштето Бучим (види, близмутско селенска минерализација во наобалиштето Бучим) во оваа книга.

Тоа тело може да се разгледа како некоја се карактеризира со значаен срез. Во и околу него е локализирана прожилкасто - импрегнациона кварц - молибденит - пиритова и кварц - халкопиритова минерализација. Во хоризонтален план утврдената од нас близмутова минерализација представува надворешна (периферна) кварц - близмутин - халкопиритова зона, расположена на југоисток од централниот дел на некот. Во таа зона близмутовите минерали, заедно со халкопиритот, пиротинот и кварцот, изградуваат жици со дебелина од 0,4 м. или жилки со дебелина од 1 м. до 3 - 4 см. измеѓу кои се гледа и импрегнациона минерализација. Некои од жиците и прожилкасто - импрегнационата минерализација се сместени во прослоуви зони на катаклизи и будинирање во кварцграфитичните шкрилци, а другите представуваат стрмни зони со прожилкасто - импрегнациона минерализација, кои се сметаат како зелените шкрилци исто така и кварцграфитичните шкрилци.

Карактеристика на близмутовите минерали

Така ќе бидат дадени во лаконска форма, но доволно информативно - дијагностичките податоци за особеностите на хемизмот на минералите, нивните меѓусебни односи, нивните размери, појавите на корозии и ренгеноструктурните податоци.

Бериит - тој се појавува во почетокот на супциевиниот ред на близмутовите минерали. Во количински однос тој е многу послаби застапен од близмутинот и самородниот близмут. Забележлив е само под микроскоп. На фонот на парагенетските со него крупкант и близмутин тој најчесто не се разликува во одбiena светлина - бел, сличен е со галенилот, а исто така и со близмутинот. При вклучена анизотропна бленда најчесто тој постапнува забележлив - бел со слабо сивкасто - кафеаво до сивкастокафеаво - синкаста нијанса. Се развива корозијно - по халкопиритот и пиротинот и образува алотриоморфнозрнасти агрегати со размери 10 - 20 мкм, кои се карактеризираат со добро изразена бирефлексија, но послабо од таа на близмутинот. На секаде тој е кородиран од близмутинот и самородниот близмут.

Добиената кристаложемиска формула спрема податоците на квантитативните ренгеносектрални микровизуализации (табла 3, ан. 1.0) е многу близка до неговата теоретичка формула $\text{Ce}_3\text{Pb}_2\text{Bi}_3\text{S}_6$. (Придружен пр. 1966 год.)

Крупкант - Тој е докажан како самостоен минерален вид во 1974 год. (по Чвилева и др. 1988 год.). Во одбиена светлина не се разликува од близмутинот кој е во асоцијација со него. О помошта на скенер електронски микроскоп во режим "COMPO" (табл. II, сл. 3.) изникнуваат неговите фазни граници помеѓу близмутинот (бело), берииот сиво) и крупкантот (темносиво).

На слика е видливо дека берииот - крупкантовиот агрегат е короидно опфатен од близмутиновиот агрегат, кои се развиваат во пукнатините на халкопиритот. Размерите на крупкантот се исто така незначителни 10 - 15 до 30 мкм. По степенот на распространетоста и тој е многу послабо застапен од парагенетските со него близмут и самороден близмут.

Неговата реална кристалохемиска формула, пресметана врз основа на направената квантитативна рентгеноспектрална микроанализа е дадена во tabela I ан. 2.

Добиената содржина на железо од 0,42 % го сврзууваме со можноста за негово изоморфно вклучување во неговата кристална решетка на местото на бакарот, со кој образува 1,06 формулни единици. Таквиот изоморфизам овозможува заменување до 1 % и е допуштено од многу други автори.

Близмутин - Тој се јавува како еден од главните близмутови минерали во "Свиња Река" (хор. 1126) на наоѓалиштето "Саса" и е основен носител на близмутот. Тој образува макроскопски видливи жилки со дебелина од 1 mm. до 0,5 см. после кои се гледаат и зрца од самороден близмут со големина од 0,5 mm. до 1mm. Тие ги сечаат пиротин - халкопиритовите агрегати (табл. I, сл. 3). Во одбиена светлина е сличен со галенитот со силна бурефлексија. Често се развива во интензивно изменети зелени шкрилци заедно со самородниот близмут (сл. 1.). Во такви случаи тој има вид на мегакристали, абљудувани во режим "COMPO" голем дел од таквите хомогени во секундарни електрони, агрегатите се покажуваат хетерогени по состав. На табл. I, сл. 2. е представен таков агрегат од самороден близмут (бело) и близмутин (сиво).

Дефинитивната диагностика е извршена врз основа на 5 бр. квантитативни рентгеноструктурни микроанализи и по методот на Дебај Шерер (табл. I, II). Содржината на близмутот во анализираните зрна варира од 76,70 % до 81,16 % кое е сврзано со присуство на бакар од 0,36 % до 0,61 % и на олово и железо, докажаните во две од анализираните зрна (табл. I, ан. 6 и 7) - соодветно 2,98 % до 3,30 % (за олово) и од 0,48 % до 0,53 % (за железо).

На тој начин, отчитувајќи ги појавите на изоморфизам во катјониот дел по податоците на табл. I. (ан. 3, 4, 5, 6, 7) се добиени соодветните реални кристалохемиски формули.

Самороден близмут – Заедно со близмутот самородниот близмут е еден од главните близмутови минерали во наобалиштето. Тој се одлага последен во кварц – близмутин – халкопиритовата парагенеза. Макроскопски се забележува. На полираниот кварц – пиротин – халкопиритовите агрегати се гледа, дека тој образува заедно со близмутот жилки и инпрегнацији после нив. Често самородниот близмут се развива како венци (макроскопски бели) околу близмутин (сиви). Дебелината на таквите венци е од 0,5 mm. до 1mm. Во одбиена светлина тој е со многу висока рефлексија, јасна бирефлексија со бела до жолто – бела боја. Образува многу разнобразни корозиони структури со пиротинот, халкопиритот и близмутинот. Во некои случаи со пиротинот тие имаат мирамекитов изглед.

Према рентгеноспектралните анализи се гледа дека тој е многу чист – 99,33 % близмут со незначајно присуство на бакар 0,49 % и железо – 0,18 %.

Дефинитивната дијагностика е извршена по методот на Дебај – Шерер (табл. II).

Дискусија

Докажаната близмутова минерализација е одложена во почетокот на хидротермалното рудопроявување во Осогово. Према податоците на Минков (1985 год.) на Бугарскиот дел од Руенското рудно поле е докажана слична парагенеза, но без берилит, ги сечаат скарновско – магнетитовите рудни тела, што е согласно со докажаната од нас просторна положба на кварц – близмутин – халкопиритовата парагенеза околу терциерното магматско тело во делот на Црвена Река и со тоа дека таа е пресечена со свалерит – галенитовата минерализација.

Високо температурниот карактер на кварц – близмутин – халкопиритовата парагенеза се потврдува и со присуството на самородниот близмут како краен минерал. Тоа е доказ дека таа е формирана од близмутоносни хидротерми со температури не помали од 174 °C (Grayg, 1978 год.).

Золомената содржина на близмутот во југонисточниот дел на подемот терциерно магматско тело во Црвена Река и до сега познатите во и околу него минерализации даваат основа да се очекува нов тип рудничници со злато – близмут – бакарно – молибд – нов карактер.

Во морфолошки однос тоа ќе бидат штокверкни до жилни минерализации со особено економско значење.

Квалитативни ренгеноструктурни микронализи (во %) на бернит (1), крупкант (2), биазмутин (3, 4, 5, 6, 7) и самороден биазмут (8) од наоѓалиштето "САСА" - Свина река, хоризонт 1126 м.

табела I

Елементи	Bi	Cu	Pb	Fe	S	Σ
1	51.91	9.18	21.10	-	17.71	99.81
2	57.16	5.74	18.83	0.42	18.04	100.19
3	79.36	0.36	-	1.32	18.62	100.18
4	79.51	0.41	-	-	19.69	99.61
5	81.16	0.42	-	-	18.96	100.54
6	76.70	0.60	3.30	0.53	18.87	100.00
7	77.20	0.61	2.98	0.48	18.82	100.09
8	99.33	0.49	-	0.18	-	100.00

КРИСТАЛОХЕМИСКИ ФОРМУЛИ

1. $\text{Cu}_{2.80} \text{Pb}_{2.04} \text{Bi}_{4.96} \text{S}_{11.08}$
2. $\text{Cu}_{0.86} \text{Pb}_{0.86} \text{Bi}_{2.98} \text{Fe}_{1.06} \text{S}_{6.06}$
3. $(\text{Bi}_{1.84} \text{Cu}_{0.03} \text{Fe}_{0.12})_{2.09} \text{S}_{2.98}$
4. $(\text{Bi}_{1.80} \text{Cu}_{0.03} \text{Fe}_{1.92})_{3.06} \text{S}$
5. $(\text{Bi}_{1.87} \text{Cu}_{0.03})_{2.00} \text{S}_{3.00}$
6. $(\text{Bi}_{1.85} \text{Cu}_{0.03} \text{Pb}_{0.08})_{2.03} \text{S}_{2.97}$
7. $(\text{Bi}_{1.86} \text{Cu}_{0.03} \text{Pb}_{0.07} \text{Fe}_{0.04})_{2.02} \text{S}_{2.90}$
8. $(\text{Bi}_{0.98} \text{Cu}_{0.01} \text{Fe}_{0.01})_1 \text{S}$

Во морфолошки однос тоа ќе бидат штокверкни до жилни минерализации со особено економско значење.

Квалитативни ренгеноструктурни микроанализи (во %) на берийт (1), крупкаит (2), бизмутин (3, 4, 5, 6, 7) и самороден ббизмут (8) од наоѓалиштето "САСА" - Свина река, хоризонт 1126 м.

табела I

Елементи	Bi	Cu	Pb	Fe	S	Σ
1	51.91	9.18	21.10	-	17.71	99.81
2	57.16	5.74	18.83	0.42	18.04	100.19
3	79.36	0.36	-	1.32	18.62	100.18
4	79.51	0.41	-	-	19.69	99.61
5	81.16	0.42	-	-	18.96	100.54
6	76.70	0.60	3.30	0.53	18.87	100.00
7	77.20	0.61	2.98	0.48	18.82	100.09
8	99.33	0.49	-	0.18	-	100.00

КРИСТАЛОХЕМИСКИ ФОРМУЛИ

1. Cu_{2.40} Pb_{2.04} Bi_{4.98} S_{11.06}
2. Cu_{0.98} Pb_{0.98} Bi_{2.96} Fe_{1.06} S_{8.06}
3. (Bi_{1.94} Cu_{0.03} Fe_{0.12})_{2.09} S_{2.96}
4. (Bi_{1.90} Cu_{0.03} Fe_{1.93})_{3.06} S
5. (Bi_{1.97} Cu_{0.03})_{2.00} S_{3.00}
6. (Bi_{1.85} Cu_{0.05} Pb_{0.06})_{2.03} S_{2.97}
7. (Bi_{1.86} Cu_{0.05} Pb_{0.07} Fe_{0.04})_{2.02} S_{2.90}
8. (Bi_{0.98} Cu_{0.01} Fe_{0.01})₁ S

Межуплосни растојанија на близутин (1) и самороден близут (2) од наоѓалиштето "Саса" дел "Свиња Река" хор. 1126 м.

Табела 2

1		2	
	dA		dA
1	6.3	10	3.28
1	5.69	8	3.11
6	5.04	1	2.97
1	4.36	7	2.36
2	3.97	9	2.27
1	3.77	3	1.870
6	3.56	2	1.486
2	2.83		
1	2.73		
1	2.51		
1	2.12		
1	2.04		
1	1.566		
4	1.445		
1	1.390		
1	1.331		
1	1.312		
2	1.139		

Услови на снимање:

Апарат TUR - 8 60; Камера RKD - 53,3 mm, Cu Ni. Време 18^h

New type of bismut mineralization for are
finding place, Jeastern Macedonia

Are fining place Sasa is one of the biggest silver - lead - zinc finding places in Europe.

The bismut mineralization is presented of minerals beriit, krupkait, bismutin and native bismut, which together with quartz, halcopirit and pirotin make one quartz - bismutin - halcopirit paragenesis. The minerals appear with next successive order: quartz \Rightarrow (halcopirit + svalerit) \Rightarrow pirotin \Rightarrow berit \Rightarrow krupkait \Rightarrow bismutin \Rightarrow native bismut \Rightarrow calcit.

The diagnosis is made bu Debai - Sherer's method and with quantitative X - raus spektral mikroanalysis. Their real cristalchemical formulas are calculated. They are identical with the theoretical ones for the beriit and krupcait.

There are appearances of isomorphisms proved in the chemism of bismutin in the cation part in this line $Bi^{3+} \rightleftharpoons (Cu^{1+} + F^{2+} + Pb^{2+})$. The native bismute is very clear with a insignificant presence of Cu and Fe. Quartz - bismutin - halcopirit paragenesis was happened in the beginning of the trerce's oreforming, befor lead - zinc mineralization, of hydrothermal dekompositions with temperature not lower than 274 °C.

ЛИТЕРАТУРА

Александров М. 1986 год. Пресметка на геолошките рудни резерви олово - цинковото лежиште "Саса" со состојба 31.12.1985 год. - стручен фонд при Рудниците "Саса" - СР Македонија.

Александров М. 1989 год. Геолошки карактеристики во: 35 години "Сага" НИПРО "Нова Македонија", Скопје.

Богоевски К. 1962 год. Геологија на олово - цинковото лежиште "Саса" Тр. на еколошки завод на НР Македонија, Скопје.

Богоевски К. Металогенијата врзана за терциарниот магматизам областа соково Бесна Кобила. Реф. VI советување, дел III. Скопје.

Денковски Г. 1976 год. Извештај за минералски и петрографски испитувања на јадрото од бушотина 15 во локалноста "Голема Река" Рудник "Саса" стручен фонд при Геолошки завод, Скопје.

Маков С. 1987 год. Телуро - бимутов тип минерализација југозападната част на Руенското рудно поле и насоки за провеждане нови трсечти работи. Национална конференција, геологија, металоген и насоки за геологопроучувателните работи во Осоговскиот руден регион Кустендил.

Маков С. 1988 год. Руенско рудно поле. - В: "Олово - цинково наоѓалишта в Балканите". изд. Техника, Софија.

Петровски Ј. 1962 год. Краток преглед на геолошката градба областа Саса - Тораница (Македонија). - Тр. на Геолошки завод на Срб. Академија, Кн.9, Скопје.

Чвилева, Т.Н., М.М. Безмертници, М. Спиридонов и др. 1988 г. Справожник - определител рудни и минералов в отраженном свете "Недра", Москва.

Текст кон фотографиите на трудот "Нов тип близмутова минерализација..," од афторите М.Александров, С.М. ников, Т.Серафимовски.

Табела I

Сл.1. Самороден близмут (бело) развиен на границата пиротин (темно сиво - долнит дел) - кварц (црно - горниот дел). Секундарни електрони. Зголемен 100x. Наогалиште Саса, дел "Свиња Река", хор. 1126 м.

Сл.2. Близмутин (сиво) и самороден близмут (бело) во средина на силно изменети зелени шкрилци (темно). Режим "COMPO", згол. 1000x.

Сл.3. Близмутин (бело) се развива по пукнатините во халкопирит (темносиво). Секундарни елементи. Зголемен 401x.

Сл.4. Рамнинска распределба на $Cu_{k\alpha}$ - линија во сл. 3.

Сл.5. Рамнинска распределба на $Bi_{k\alpha}$ линија во сл. 3.

Табела II

Сл.1. Алотроморфнозарнесто развиен близмут (бело) во средина на силноизменети хидротермално изменети зелени шкрилци (серицит - холоритова стена). Секундарни електрони. Зголемено 270x. Наогалиште Саса, дел "Свиња Река" хор. 1126 м.

Сл.2. Близмутин - крупкaitов - близмутов агрегат по пукнатините во халкопирит. Секундарни електрони (целиот агрегат изгледа хомоген по боја бел). Зголемен. 401x наогалиште Саса, дел "Свиња Река", хор 1126 м.


Сл.3. Истиот агрегат во режим "COMPO". Многу добро се издвојуват три фази: самороден близмут (бело), близмутин (сиво), крупкait (темносиво).

Сл.4. Рамнинска распределба на $Bi_{k\alpha}$ - линија во истиот агрегат (сл.3).

Bari~ Lj. Ferro - Johansenit und aus dem Bili - Zink Vorkommen Sasa in Mazedonien. - Fertschit. Miner. Stuttgart Berry, L.b R.M.Thompson. 1962. x - ray Powder Data for ore minerals. The Peacock Atlas, - Geol. oc. Amer. Met., V. 85.

Богојевски К. 1962 год. Осврт на некои структурни проблеми на рудиштето Саса и минерогенезата на истото. - Стручни фонд геолошки завод Скопје.

ТАВЕЛА I Сл. 1, 2, 3, 4, 5
Биамутова минерализација



ТАБЕЛА II Сл. 1, 2, 3, 4

Виэмутова минерализация

